



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

*Број: 02 – 12425/1
24.07.2014 година
Скопје*

ЗАПИСНИК *од СХЛ -та седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,*

*Одржана од 4 до 11 декември 2013 година согласно член 21 на Деловникот за
работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија без одржување на состанок*

*Без одржување на состанок, од 4 до 11 декември 2013 година членовите на
Управниот одбор се изјаснија по следниот предлог:*

- Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и
содржината на договорите што Фондот ги склучува со здравствените
установи заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените
лица*

*Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлогот со што согласно
член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на
состанок донесе*

Одлука
**за утврдување на формата и содржината на анекси на договорите што
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со
здравствените установи заради купување на здравствени услуги во
интерес на осигурените лица**

со која се утврди формата и содржината на дваесет договори.

*Јосиф Трајковски покрај гласањето по предлог одлуката, истакна и дека
согласно договорот со директорката на Фондот Маја Парнарџиева – Змејкова,*

очекува во јануари да отпочнат преговори за спорните точки на договорот за обезбедување и плаќање на здравствени услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита а посебно за член 12 став 22 и член 24 став 5.

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:

- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;*
- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;*
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член;*
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија - член;*
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија - член;*
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член.*

*Записничар,
Христо Трповски*

*Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски*

*Согласен, директор:
М-р Маја Парнарџиева-Змејкова
Џемали Мехазли Xhemali Mehazi*